



КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
KOMISIONI I LETRAVE ME VLERË  
I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Бр.-Nr. 05-129/2

06.03 2023 год.-viti  
СКОПЈЕ - ШКУП

**Комисија за хартии од вредност на Република Северна  
Македонија**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

за годината завршена на 31 декември 2022

со

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

## **СОДРЖИНА**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ .....	1
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ .....	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА .....	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ .....	7



**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

[www.rsm.mk](http://www.rsm.mk)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До Престедателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија**

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (скратен назив „КХВ“) коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2022, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и тргува како PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM групата. Секторот на мрежата PCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата PCM самата не е посебно правно лице во неедна јурисдикција.



**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КХВ заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 01.03.2023

Овластен ревизор

Јаглика Јорданова Андријеска

Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на RSM мрежата и тргува како RCM. RCM е глобалното име кое се користи од страна на членките на RSM мрежата. Секој член на мрежата RCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата RCM самата нема правно одговорна јурисдикција.

## БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2022	2021
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи од остварени провизии и надоместоци	9	70.105	69.036
Останати приходи	10	-	341
Финансиски приходи	11	634	1.547
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>70.739</b>	<b>70.924</b>
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година		-	-
<b>РАСХОДИ</b>			
Финансиски расходи	11	-	3
Капитални расходи	12	3.954	6.842
Расходи за вработените	13	32.576	31.078
Материјални расходи и услуги	14	9.486	8.284
Други расходи	15	16.814	18.736
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>		<b>62.830</b>	<b>64.943</b>
<b>Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)</b>		<b>7.909</b>	<b>5.981</b>
Данок на вкупен приход		(697)	(680)
<b>Остварен вишок на приходи по оданочување / (Непокриени расходи по оданочување)</b>		<b>7.212</b>	<b>5.301</b>

Скопје, 27.02.2023




MRS. Nora Aliti  
Претседател

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во илјади денари)	Белешка	Година завршена на	
		2022	2021
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b><u>Долгорочни средства</u></b>		<b>148.794</b>	<b>147.005</b>
Материјални средства		140.062	138.814
Нематеријални средства	6	8.732	8.191
<b><u>Тековни средства</u></b>		<b>148.999</b>	<b>132.832</b>
Пари и парични еквиваленти	3	18.991	10.111
Орочени депозити	4	125.000	118.000
Побарувања од купувачи и останати побарувања	5	5.008	4.721
<b><u>АВР</u></b>		<b>16</b>	<b>21</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>297.809</b>	<b>279.858</b>
<b>ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b><u>Фондови и резерви</u></b>		<b>287.371</b>	<b>272.601</b>
Деловен фонд		146.314	146.263
Ревалоризациона резерва		4.742	2.323
Резервен фонд		136.315	124.015
<b><u>Тековни обврски</u></b>		<b>1.184</b>	<b>993</b>
Обврски кон добавувачи и останати обврски	7	1.184	993
Обврски по кредити	8	-	-
<b><u>ПВР</u></b>		<b>9.254</b>	<b>6.264</b>
<b>ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>		<b>297.809</b>	<b>279.858</b>

Скопје, 27.02.2023



Ms. Sc. Nora Aliti  
 Претседател

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 1. Општо за КХВ

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Комисија) е самостојно и независно регулаторно тело кое врши јавни овластувања утврдени со Закон за хартии од вредност, Закон за инвестициски фондови, Закон за превземање на акционерски друштва и сите подзаконски акти, кои произлегуваат од нив.

Комисијата го регулира и контролира работењето со хартии од вредност на територијата на Република Северна Македонија. Во рамките на своите законски надлежности и овластувања, се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии од вредност и за заштита на правата на инвеститорите, со цел постојано да се јакне довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од вредност во земјава.

Комисијата ја сочинуваат пет членови, од кои еден е претседател. Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува Собранието на Република Северна Македонија, на предлог на Владата на Република Северна Македонија.

Комисијата ги врши следниве функции:

- Се грижи за законит и транспарентен пазар на хартии од вредност;
- Врши контрола на целовкупната документација на издавачите на хартии од вредност, презема мерки и носи одлуки за заштита на интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува незаконски дејствија поврзани со работењето со хартии од вредност.
- Издава дозволи, одобренја и согласности врз основа на Законот за хартии од вредност и другите закони во нејзина надлежност;
- Го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите;
- Го следи и контролира работењето на учесниците на пазарот на хартии од вредност;
- Одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на хартии од вредност, како и овластените друштва за управување со фондови, односно инвестиционите фондови, по пат на контроли или на друг начин;
- Дава согласност за именување на директори на брокерски куќи, на одделот во банката кој е надлежен за вршење услуги со хартии од вредност, како и на друштвата за управување со инвестициски фондови;
- Ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност;
- Ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот и на берзата;

- Соработува со други институции во Република Северна Македонија и надвор од неа;
- Поблиску ги пропишува условите кои треба да ги исполнува овластениот ревизор за да може да дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна согласно со Законот за трговските друштва;
- Ги пропишува содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Комисијата работи во следниот состав:

- М-р Нора Алити , Претседател
- Лиле Делицакова, Внатрешен Член - комисионер
- Д-р Кирил Јовановски , Надворешен Член – комисионер
- Душко Гошевски, Надворешен Член – комисионер
- Д-р Зоран Колев, Надворешен Член – комисионер

Со состојба на 31 декември 2022 година Комисијата има 29 вработени (2021: 27 вработени).

## **2. Основни сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во сите извештајни периоди.

### **2.1 Основи за подготовка**

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 24/2003, 17/2011, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006), Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005), Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот на државната евиденција (Службен весник на РМ бр. 2/2008, 74/2008, 39/2010, 13/2011, 9/2012, 101/2014, 9/2016) и Правилникот за формата, содржината и начинот на составување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности „СПД“ Рекапитулар (Службен весник на РМ бр. 2/2008, 13/2012, 72/2014).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Функционална и известувачка валута на Комисијата е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

### **2.2 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина на сметка.

### **2.3 Орочени депозити**

Комисијата во изминатите години континуирано одржува одреден износ на депозити кои ги орочува и разорочува зависно од потребите на тековното работење и остварување на зацртаните цели и програма на Комисијата.

Во тековната година износот на орочени депозити на крајот на годината во однос на почетното салдо е зголемен за 7.000.000 денари. Износот на дополнителните парични средства кои Комисијата ги издвојува и дава на чување на банките согласно начинот на признавање на приходите и расходите, при сметководствената евиденција на непрофитните организации, се смета дека тие не се моментално на располагање на Комисијата и сметководствено се евидентираат како вонредни расходи во годината во која настанале.

### **2.4 Побарувања од купувачи**

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигационите односи, врз Основа на Одлука донесена од Комисијата.

## 2.5 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

Изворите на деловни средства на Комисијата се зголемуваат за износот на вредноста на набавените материјални и нематеријални средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во периодот на стекнувањето, односно кога средствата (во готовина или во средства) се примени од донаторите.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на приходи и расходи во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

	2022	2021
Компјутери, мебел и друга опрема	10%-20%	10%-20%
Нематеријални средства	20%	20%

Трошокот за амортизација се признава на товар на изворите на деловните средства. Не се пресметува амортизација на градежните објекти во подготовка.

## 2.6 Тековен даночен расход

Непрофитните организации во кои според начинот на водење на сметководствената евиденција припаѓаат и регулаторните тела, потпаѓаат под даночен режим на плаќање на данок на вкупен приход. Доколку од вршење на стопанска дејност, непрофитните организации остварат оданочиви приходи кои надминуваат праг од 1.000.000 денари на годишно ниво, се обврзници на данокот на вкупен приход. Во тој случај, даночната обврска ја пресметуваат и плаќаат по **стапка од 1%** на износот на оданочивите приходи, кој надминува 1.000.000 денари.

Како неоданочиви приходи на организациите наведени во чл.4-а –став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на добивка (“Сл. весник на РСМ” бр.275/2019 од 27.12.2019 год.) каде се бројува и Комисијата како правно лице основано со посебни прописи, се сметаат: приходи од чланарини, доброволни прилози, донации, грантови, подароци, (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, приходи од дивиденди од трговските друштва основани со средства на здружението, и приходи од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на Град Скопје врз основа на претходно изготвени програми (проекти) одобрени од Владата на Република Северна Македонија, односно надлежните министерства, советите на единиците на локалната самоуправа и Советот на Град Скопје.

Организациите кои се офатени согласно со погоренаведените законски одредби, каде се вбројува и Комисијата како правно лице основано со посебни прописи, кои остваруваат приходи од вршење на стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, заради избегнување на нелојална конкуренција со субјектите на кои добивката остварена од вршење на стопанска дејност им се оданочува, се обврзници за пресметување и плаќање на Данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанска дејност е поголем од 1.000.000 денари.

## **2.7 Извори на деловни средства**

Фондовите иницијално се креирани од парични и непарични придонеси на основачите по нивната објективна вредност. Последователно, фондовите се зголемени/намалени преку дополнителни придонеси од основачите, преку резултатите (вишоци/ кусоци) од работењето во текот на периодите, како и промените во нето евидентирана вредност на материјалните и нематеријалните средства (капитални трошоци)

## **2.8 Резервен фонд на Комисијата**

Во согласност со член 228 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16, 83/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/20), Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 24/2003, 17/2011, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011) и Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006), формиран е Резервен фонд на Комисијата што се користи за намени и начин предвидени во интерните сметководствени политики.

## **2.9 Обврски**

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за кредити, плати, даноци, придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивна номинална вредност.

Обврските евидентирани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРСМ.

## **2.10 Признавање на приходи и расходи**

Признавањето на приходите и расходите на Комисијата се врши во согласност со член 13 од Законот за сметководство на непрофитни организации, се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Признавањето на приходите согласно оваа одредба значи приходите да се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно, а се расположливи кога се остварени (наплатени) во пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до 31 декември во тековната деловна година или остварени (наплатени) во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до 30 јануари во наредната година под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и да служат за покрите на обврските од тој пресметковен период.

Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се платени во пресметковниот период (до 31 декември во тековната деловна година) или се платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период (односно до 30 јануари во наредната година) под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

### 2.11 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари („Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на приходи и расходи како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

	<u>31 декември 2022</u>	<u>31 декември 2021</u>
1 ЕУР	61.4932 денари	61.6270 денари

### 3. Пари и парични еквиваленти

	Во илјади Денари	
	2022	2021
	Износ	Износ
	(во илјади денари)	(во илјади денари)
Денарски сметки во банка	18.811	9.942
Пари во благајна – денари	9	6
Пари во благајна – девизи и дев сметки	171	163
	<b>18.991</b>	<b>10.111</b>

---

#### 4. Орочени депозити

	Во илјади Денари	
	2022 Износ (во илјади денари)	2021 Износ (во илјади денари)
Орочени депозити во банки	125.000	118.000
	<hr/>	<hr/>
	<b>125.000</b>	<b>118.000</b>

---

Со состојба на 31 декември 2022 година Комисијата има орочени денарски депозити во домашни банки на износ од 125.000.000 денари.

#### 5. Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
Краткорочни побарувања	4.260	3.970
Побарувања од повеќе платен данок	727	727
Побарувања за ВИЗА картичка	21	25
Останати побарувања	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<b>5.008</b>	<b>4.721</b>

## 6. Материјални и нематеријални средства (во илјади Денари)

	Компјутери, опрема и мебел	Градежни објекти во подготовка	Нематери- јални средства	Земјиште	Објект	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
31 декември 2021/01 јануари 2022	20.124	122.509	23.029	7.685	-	173.347
Зголемувања преку нови набавки	2.240	-	1.657			3.897
Ревалоризација на НВ	3.737		4.607			8.343
Расходување	-1.676	-	- 111			-1.787
31 декември 2022	<b>24.425</b>	<b>122.509</b>	<b>29.182</b>	<b>7.685</b>		<b>183.801</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>						
01 јануари 2021	11.718	-	16.130			27.848
Амортизација за годината 2021	1.545	-	2.710			4.255
Расходување	-3.408	-	-6.770			-10.178
Ревалоризација(исправка 2021)	1.650	-	2.770			4.420
31 декември 2021/ 01 јануари 2022	<b>11.505</b>	<b>-</b>	<b>14.840</b>			<b>26.345</b>
Амортизација за годината 2022	2.190	-	2.335			4.526
Расходување2022	-1.676	-	-111			-1.787
31 декември 2022	<b>12.019</b>	<b>-</b>	<b>17.064</b>			<b>29.084</b>
Ревалоризација(исправка 2022)	2.538		3.386			5.924
Вкупно акумулирана амортизација	14.557		20.450			35.007
<b>Нето евидентирана вредност</b>						
На 31 декември 2021	<b>8.619</b>	<b>122.509</b>	<b>8.191</b>	<b>7.685</b>		<b>147.004</b>
На 31 декември 2022	<b>9.868</b>	<b>122.509</b>	<b>8.732</b>	<b>7.685</b>		<b>148.794</b>

Со состојба на 31 декември 2022, година Комисијата има инвестиции во градежни објекти во подготовка во износ од 122.509 илјади Денари (2021: 122.509 илјади Денари) кои се однесуваат на инвестиции за изградба на административно деловен објект. Имено, на 25 октомври 2012 година склучен е договор за градба помеѓу Служба за општи и заеднички работи на Влада на Република Македонија и Друштвото за градежништво Бетон АД, Скопје за изведба на градежни работи и изградба на административен објект. На 19 јуни 2013 година потпишан е Анекс за промена на инвеститор, согласно кој неколку инвеститори имаат одреден % на учество во вредноста на трошоците за изградба на објектот. Постапката за добивање на имотен лист за објектот се уште е во тек, и од таа причина делот од објектот Палата Лазар Поп Трајков кој е во сопственост на Комисијата сеуште не може да биде евидентиран на класа 0.

На 31 декември 2022 Комисијата нема товар врз имотот и опремата.

**7. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
Обврски кон добавувачи во земјата	415	243
Обврски за даноци	769	750
Обврски за примени аванси		-
	<b>1.184</b>	<b>993</b>

---

**8. Обврски по кредити**

Со состојба на 31 декември 2022 година Комисијата не користи кредити во домашни и странски банки.

**9. Приходи од остварени провизии и надоместоци**

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
Приходи од Македонска Берза АД Скопје	8.028	10.572
Приходи од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје	8.281	9.220
Приходи од емисии на хв	32.678	26.016
Приходи од инвестициски фондови	14.435	15.517
Приходи од брокерски друштва	2.834	4.426
Останати приходи од сопствено работење (АДПОИ, обуки и др )	3.849	3.285
	<b>70.105</b>	<b>69.036</b>

---

#### 10. Останати приходи

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
Приходи од продажба на деловен простор	-	-
Приходи од продажба на подвижен имот (возило)	-	341
	<b>0</b>	<b>341</b>

#### 11. Финансиски приходи/расходи, нето

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
<b>Приходи</b>		
Приходи од камати од орочени депозити (Белешка 4)	631	1.547
Приходи од курсни разлики	3	0
Трошоци за камата	0	0
Негативни курсни разлики	0	(3)
<b>Вкупно приходи/расходи, нето</b>	<b>634</b>	<b>1.544</b>

#### 12. Капитални расходи

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
Трошоци за инвестиции во градежни објекти во подготовка	-	-
Набавка на софтвери, компјутерска., канц мебел и друга опрема	3.954	6.842
	<b>3.954</b>	<b>6.842</b>

### 13. Расходи за вработените

	2022	2021
	во илјади ден	во илјади ден
Вкалкулирани плати на вработени	32.044	30.569
Др. надом. за вработени(перс. данок,јубилејни награди, помош и др)	510	509
Дневници за службени патувања	22	-
	<b>32.576</b>	<b>31.078</b>

---

### 14. Материјални расходи и услуги

	2022	2021
	во илјади ден	во илјади ден
Трошоци за канц.матер., гориво, тонери и др. материјали	969	956
Трошоци за потрошена електрична енергија	1.589	697
Телефонски, поштенски и други транспортни услуги	1.017	1.004
Трошоци за репрезентација, реклама и објави во дневен печат	1.350	1.464
Останати материјални трошоци	4.561	4.163
Наем на опрема	-	-
	<b>9.486</b>	<b>8.284</b>

---

## 15. Други расходи

	2022 во илјади ден	2021 во илјади ден
Провизија за банкарско работење	150	116
Осигурување	182	68
Чланарини за меѓународни и други организации	1.214	1.208
Интелектуални услуги( адвокат усл. орган. обуки, превод, семинари)	6.725	5.626
Други расходи	1.634	1.718
Вонредни расходи	7.000	10.000
	<b>16.814</b>	<b>18.736</b>

---

Како што е обелоденето во Белешка 4, во тековната година износот на орочени депозити на крајот на годината во однос на почетното салдо е зголемен за 7.000.000 денари. Износот на дополнителните парични средства кои Комисијата ги издвојува и дава на чување на банките согласно начинот на признавање на приходите и расходите, при сметководствената евиденција на непрофитните организации, се смета дека тие не се моментално на располагање на Комисијата и сметководствено се евидентираат како вонредни расходи во годината во која настанале.

## 16. Потенцијални и преземени обврски

Во текот на 2022 година Комисијата водеше една граѓанска судска постапка во која Комисијата е третотужена странка во врска со реализирани берзански трансакции во 2001 и во 2003 година. Оваа постапка повторно се води откако Врховниот суд на РСМ одлучуваше по изјавена ревизија (во претходната постапка Комисијата со решение на судот беше изземена поради неможност да биде тужена странка).

Застапник на комисијата е Адвокатско Друштво Поленак, кое во писмото не дава прогноза за исходот на спорот. Комисијата нема прикажано резервирања по тој основ во финансиските извештаи.

## 17. Последователни настани

По 31 декември 2022 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.